



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текујќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-903880. — Текујќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 4 јуни

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. VII

Број е 10.— дин. — Претплата излегува 600.— динари, а динари. Редакција: бр. 9. — Телефон: Редакција 28-833, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-819. Телефонска централа 28-010

311

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и точ. 1 од Наредбата за утврдување на производите чии што цени ќе ги определува Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/50), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, издава

## НАРЕДБА

### ЗА ОТКУПНИТЕ ДРЖАВНИ ЦЕНИ НА БЕЛИТЕ ЖИТА ВО ЕКОНОМСКАТА 1951/52 ГОДИНА

1) За количините на белите жита што ги продаваат производителите задолжително по прописите на Основната уредба за откуп на селско-стопанските производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/50) се определуваат следни откупни државни цени:

За пченица и крушник хектолитарска тежина 76 кг 700 динари во пари и 700 во парични бонови со право на купување индустриска стока со 65% попуст.

За 'рж и су'ржница хектолитарска тежина 70 кг 620 динари во пари и 620 во парични бонови со право на купување индустриска стока со 65% попуст.

За јачмен хектолитарска тежина 64 кг, 600 динари во пари и 600 во парични бонови со право на купување индустриска стока со 65% попуст.

За овес хектолитарска тежина 40 кг, 630 динари во пари и 630 во парични бонови со право на купување индустриска стока со 65% попуст.

2) а) Цените под точ. 1 се подразбираат за 100 кг нето тежина жито, франко стовариштето на откупната станица што ќе ја определи за тоа извршниот одбор на околинскиот народен одбор, или франко вагон или шлеп по избор на купувачот и тоа за добра, здрава и сува стока од квалитетот уобичаен во трговијата.

б) Определените цени важат само ако испорачените жита ја имаат хектолитарската тежина што е пропишана под точ. 1 на оваа наредба за поодделни видови жита.

Ако испорачените жита имаат помала или поголема хектолитарска тежина од тежината што е пропишана под точ. 1, цената се наголемува или намалува за 1% за секој полн процент од поголемата или помалата хектолитарска тежина.

в) Определените цени важат за житата што имаат најмногу до 2% вкупно уродица, зрна од други видови жита (освен кај су'ржница) и искршени зрна.

Ако испорачените жита содржат повеќе од 2% вкупно уродица, зрна од други видови жита и искршени зрна, за секој натамошен ½% се одбива ¼% од определената цена.

Се дозволува житата да содржат најмногу до 8% уродица.

За секој процент уродица преку определенниот процент, на производителот му се одбива 1% од тежината на предадените жита.

г) За секој ¼% нечистотија (песок, камен, земја, плева итн.) се одбива 1% од определената цена.

д) за нечистотија во поголем размер (замачкано и извалкано жито и жито со појак мирис) се одбива до 5% од определената цена.

е) За секој полн процент оштетени зрна од жижак, кои што се утврдуваат со броење, се одбива ½% од определената цена.

3) Селанските работни задруги добиваат освен цените и бонови по точ. 1 уште и 50% бонови во смисла на Решението за износот на бонови во трговијата по сврзаните цени кои што ги добиваат селанските работни задруги за селско-стопанските производи испорачани по планот на откупот, како и за селско-стопанските производи што ги продаваат на слободниот пазар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51).

4) Поблиски прописи за спроведувањето на оваа наредба ќе донесе по потреба Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3336

4 јуни 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

312.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и точ. 1 од Наредбата за утврдување на производите на кои што ќе ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/50), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, издава

## НАРЕДБА

### ЗА ОТКУПНИТЕ ДРЖАВНИ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА ВО ЕКОНОМСКАТА 1951/52 ГОДИНА

1. За количините на пченка што ги продаваат производителите задолжително по прописите од Основната

уредба за откуп на селско-стопанските производи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/50), се определуваат следните откупни државни цени:

за пченка во зрно со најмногу 14% влага (природно или вештачки сушена) 500 динари во пари и 500 во парични бонови со право на купување индустриски стоки со 65% попуст;

за пченка во кочан со најмногу 14% влага (природно или вештачки сушена) 374 динари во пари и 374 во парични бонови со право на купување индустриски стоки со 65% попуст.

2. а) Цените од точ. 1 се подразбираат за 100 кг нето тежина на пченката франко стовариштето на откупната станица што ќе ја определи за тоа извршниот одбор на околскиот народен одбор или франко вагон или шлеп по избор на купувачот и тоа за добра, здрава и сува стока од квалитетот уобичаен во трговијата;

б) За секој процент влага повеќе одошто е прописана, цената се намалува за 1%.

— Се овластува Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ да може во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, а по укажана потреба, врз основа на проценката колку содржи влага пченката од реколтата на 1951 година, да ја определи просечната влага како и просечните цени за испорачките на пченка во кочан и во зрно по месеците врз базата на цените определени во точ. 1 на оваа наредба;

в) За секој процент расипани зрна преку 2% — 5% се одбива 1% од определената цена.

Пченката што содржи преку 5% расипани зрна се смета за дефектна пченка.

г) За секој  $\frac{1}{2}\%$  нечистотија (песок, камен, земја, плева итн.) се одбива 1% од определената цена.

д) Од жижок нагрисени зрна се толерираат до 3%, а содржината преку тоа повлекува бонификација од  $\frac{1}{2}\%$  за секој полн процент.

3. Селанските работни задруги добиваат покрај цената и боновите од точ. 1, уште и 50% бонови во смисла на Решението за износот на боновите од трговијата по сврзаните цени што ги добиваат селанските работни задруги за селско-стопанските производи испорачани по планот на откупот, како и за селско-стопанските производи што ги продаваат на слободен пазар („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/51).

4. Поблиски прописи за спроведување на оваа наредба ќе донесе по потреба Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 3338

4 јули 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

313.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 63/50) и точ. 1 од Наредбата за утврдување производите на кои што ќе им ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 66/50), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, издава

## НАРЕДБА

### ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА ЦЕНА НА СВИНСКАТА МАСТ

1. За количините на свинска маст што ги продаваат производителите задолжително по прописите од Основната уредба за откуп на селско-стопанските производи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/50) се определува откупна државна цена, и тоа:

за свинска маст 55 динари во пари и 55 во парични бонови со право на купување индустриски стоки со 65% попуст.

Оваа цена важи за 1 кг свинска маст која не содржи никакви други додатоци.

2. Селанските работни задруги добиваат, покрај цената и боновите од точ. 1, уште и 50% бонови, во смисла на Решението за износот на боновите од трговијата по сврзаните цени што ги добиваат селанските работни задруги за селско-стопанските производи испорачани по планот на откупот како и за селско-стопанските производи што ги продаваат на слободен пазар („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/51).

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа наредба ќе донесе по потреба Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

4. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата бр. VIII за државните (сврзани) цени на свинската маст („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/48).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 3337

4 јули 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

314.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48), чл. 2 од Уредбата за трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50) и чл. 1 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за слободна продажба и за цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишувам

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ И ЗА ОТКУПНИТЕ БОНОВИ ШТО СЕ УВОДАТ НАМЕСТО ДОСЕГАШНИТЕ ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ И БОНОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ**

### Индустриски бонови

#### Член 1

На потрошувачите што се на обезбедено снабдување наместо досегашните индустриски потрошувачки карти ќе им се издаваат во иднина индустриски бонови во износ на паричните купони што е определен со прописите што постоат за поодделна потрошувачка категорија.

#### Член 2

Индустриските бонови гласат на определени парични износи. Висината на тие износи (апоени), како и формата на индустриските бонови ќе ја определи Народната банка на ФНРЈ.

#### Член 3

На индустриските бонови потрошувачите купуваат индустриски стоки во слободна продажба со попуст на начинот што е пропишан за купување на тие стоки на парични купони од досегашните индустриски потрошувачки карти.

#### Член 4

Индустриските бонови ќе им се издаваат на потрошувачите тромесечно уназад во износот што отпаѓа на едно тромесечје од вкупниот годишен износ пропишан за поодделна потрошувачка категорија.

#### Член 5

Паричните купони од досегашните индустриски потрошувачки карти ќе важат заклучно до 31 август 1951 година.

Потрошувачите кои до 31 август 1951 година не ќе ги искористат паричните купони од досегашните индустриски карти ќе можат да ги заменат овие купони за индустриски бонови. Замената ќе се врши на тој начин што за предадениот износ на неискористени парични купони ќе се добива еднаков износ во парични бонови. Замената ќе се врши до 30 септември 1951 година.

Замената на непопрошените парични купони ќе ја вршат органите што им издаваат на потрошувачите, според прописите што постоат, потрошувачки карти (претпријатијата, надлештвата, установите, народните одбори, организациите на инвалидите, на пензионерите итн.).

Органите од претходниот став при замената ќе постапуваат спрема напатствијата што ќе ги издаде Народната банка на ФНРЈ.

### Бонови за откуп

#### Член 6

Наместо досегашните бонови на трговијата по сврзаните цени на корисниците ќе им се издаваат во иднина бонови за откуп.

Боновите за откуп гласат на определени парични износи. Висината на овие износи (апоени) како и формата на боновите за откуп ќе ја определи Народната банка на ФНРЈ.

#### Член 7

На боновите за откуп се купуваат индустриски стоки во слободна продажба со попуст на начинот што е пропишан за купување на тие стоки на паричните купони од досегашните бонови на трговијата по сврзаните цени.

#### Член 8

Требувањето на боновите за откуп се врши кај надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ по образецот бр. 1254. Боновите за откуп можат да ги требаваат непосредно од филијалата на Народната банка на ФНРЈ само откупните станици и филијалите на откупните претпријатија.

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ги издава боновите за откуп само врз основа на потребувањето на кое што потврдил поверенството за државни набавки на околинскиот народен одбор дека требуваниот износ на боновите одговара на стварните потреби.

#### Член 9

Откупните станици и филијалите на откупните претпријатија, како и нивните комисионери ќе им издаваат бонови за откуп на сите корисници како на индивидуални производители така и на селанските работни задруги за селско-стопанските производи што ги продаваат овие задруги по планот за откуп (договорени плански испораки). Боновите за откуп на кои што имаат задругите право, по прописите што постојат за селско-стопанските производи продадени на слободен пазар ќе им издаваат на задругите и натаму на досегашниот начин, непосредно филијалите на Народната банка на ФНРЈ.

#### Член 10

Откупните станици и филијалите на откупните претпријатија должни се да ги правдаат боновите за откуп што им се издадени на корисниците на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ. Правдањето се врши на секој 4, 14 и 24 во месецот за минатата декада по образецот 1257 кон кој што се приложува примерок од дневникот за откуп.

Дневникот за откуп должни се да го водат сите откупни станици и филијали на откупните претпријатија, како и нивните комисионери. Во дневникот за откуп се евидентираат количините на селско-стопанските производи откупени по државните сврзани цени. Одделен дневник ќе води за количините откупени од индивидуалните производители, а одделен за количините откупени од селанските работни задруги.

Документите со кои што се правда издавањето на боновите за откуп, пред да и се поднесат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ ги заверува поверенството за државните набавки на околинскиот народен одбор.

#### Член 11

Откупните станици и филијалите на откупните претпријатија, како и нивните комисионери должни се да водат евиденција за боновите за откуп како за готови пари (книга на благајна и др.).

#### Член 12

Досегашните бонови на трговијата по сврзаните цени ќе важат заклучно до 31 август 1951 година.

Боновите кои што не ќе бидат искористени до 31 август 1951 година ќе можат да се заменат за боновите за откуп. Замената ќе се врши на тој начин што за предадениот износ на паричните купони под боновите на трговијата по сврзаните цени ќе се добива еднаков износ во бонови за откуп.

Поблиски напатствија за начинот на замената ќе се пропишат одделно.

### Заеднички одредби

#### Член 13

Индустриските бонови и боновите за откуп при издавањето не се заверуваат со печат, а при употребата не се поништуваат ниту со печат ниту на некој друг начин.



## Член 14

Трговските претпријатија на мало го остваруваат правото на надокнада (регрес) за стоките продадени со попуст на досегашниот начин, со тоа што барањето за надокнада да се поднесува во што пократки сроки, а најдоцна петодневно, и боновите од ист износ да се поврзуваат во пакетчиња по 100 парчиња. Одвоено се поврзуваат индустриските бонови, а одвоено боновите за откуп

## Завршни одредби

## Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престануваат да важат сите прописи што се во спротивност со него.

Бр. 9168

3. јули 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

## 315.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), во врска со точ. 4 и 5 од Напатствието за извршувањето Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/51), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишувам

## НАПАТСТВИЕ

**ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КЕ ГИ ПРОДАВААТ СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ВО СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА**

1. Државните стопански претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи и државните трговски претпријатија (во натамошниот текст — државни претпријатија), вршат продажба на мало на селско-стопанските производи наменети за широка потрошувачка во слободна продажба — во принципот по цените што се пониски од оние по кои што ги продаваат производите од ист вид и квалитет на пазарот на определениот потрошувачки центар индивидуалните производители.

Овие цени ги формираат самите претпријатија, водејќи сметка за условите на пазариштето.

При тоа, поважните селско-стопански производи како што се: млеко и производи од млеко, јајца, спанак, грашок, тиквички, боранија, лук, кромид, патлиџан, пиперки, компир, зелка, грав, лубеници, дини, сливи, јаболки и грозје — државните претпријатија ке ги продаваат по цените што се за определен процент пониски од цените кај индивидуалниот производител.

Уредите за цени надлежни за поодделни градови и потрошувачки центри, ке определуваат кои производи од претходниот став, во кое време, во кои градови и потрошувачки центри и за кој процент под цените кај индивидуалниот производител ке се продаваат од страна на државните претпријатија.

Кај други селско-стопански производи, државните претпријатија ке ги формираат продавните цени самите одреда условите на пазариштето, со тоа што ке се консултираат задолжително со својот надлежен уред за цени.

2. По исклучение од прописот на претходната точка, државните претпријатија ке продаваат во слободна продажба:

а) шеќер, маст и природни вина и ракија — по цените чие што ниво ке го определат Уредот за цени при Советот за прометот со стоки на Владата на ФНРЈ;

б) месо (свеже и сушено) — по цените чие што ниво ке го определат уредот за цени при советот за промет со стоки на владата на народната република.

3. Уредот за цени при Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ ке донесува поблиски поодделни напатствија за спроведувањето на прописите од ова напатствие.

4. Државните органи, а нарочно органите на трговската инспекција и уредите за цени, должни се без одлагање да поднесуваат пријави против директорите и одговорните службеници на државните претпријатија што не ке се држат кон прописите од ова напатствие, поради започнување постапка во смисла на чл. 27 од Уредбата за надлежноста за спредување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и чл. 24 од Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51).

5. Ова напатствие ке се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 9071

30 јуни 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

## 316.

Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а за да се спроведат одредбите од членот 30 и 71 на Основниот закон за земјоделските задруги, пропишувам

## НАПАТСТВИЕ

**ЗА ПОСТАПКАТА И НАДЛЕЖНОСТА ЗА РЕШАВАЊЕ ЗА ИСТАПУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО СЕЛАНСКА РАБОТНА ЗАДРУГА И ЗА ВРАЌАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА ВНЕСЕНА ВО СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУГА**

Во чл. 29 од Основниот закон за земјоделските задруги е предвидено дека членството во земјоделска задруга престанува со истапувањето, со постојаното истапување од подрачјето на задругата и со исклучувањето, а во членот 30 став 2 од законот е пропишано дека членот на селанска работна задруга може да истапи од задругата по истекот на три години од стапувањето во задругата, со тоа што е должен за истапувањето писмено да ја извести задругата три месеца пред истекот на три години од денот на неговото стапување во задругата. Исто така во членот 71 став 1 од Основниот закон за земјоделските задруги е пропишано дека на задругарот што ке престане да биде член на задругата, а кој што го задржал правото на сопственост врз земјата внесена во селанската работна задруга, му се враќа земјата внесена во задругата или друга соодветна земја.

Меѓутоа, во текстот на Основниот закон за земјоделските задруги нема одредби со кои што се регулира поблиску постапката за истапувањето од членството во селанска работна задруга, не е изрично определено кои органи се надлежни за решавањето

за ова прашање, ниту е определена поблиску постапката за решавање прашањето за враќањето на земјата што е внесена при стапувањето во селанската работна задруга.

Затоа, додека не се донесат други прописи со кои што ќе бидат изрично регулирани напред споменатите прашања, а со оглед на соодветните одредби од Основниот закон за земјоделските задруги, карактерот на селанските работни задруги како на општествено-економски организации, решавањето за истапувањето од членство од селанска работна задруга како и за враќањето на земјата што е внесена во селанската работна задруга ќе се спроведува по следната постапка:

1) Барањето за истапување од селанска работна задруга може да биде само лично и се испраќа до управниот одбор. За ова барање решава управниот одбор на селница и своето решение му го соопштува на членот што го поставил барањето. Ако управниот одбор реши да може членот на селанската работна задруга, кој го задржал правото на сопственост на земјата внесена во задругата да истапи од неа, ќе го реши и прашањето за тоа која земја ќе му биде вратена.

2) Одлуката на управниот одбор на селанската работна задруга донесена врз основа на претходната точка во смисла на чл. 109 ст. 1 од Основниот закон за земјоделските задруги задолжително се испраќа во срок од 10 дена од денот кога е донесена до извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор на оцена.

Извршниот одбор во смисла на чл. 108 ст. 2 од Основниот закон за земјоделските задруги како непосреден надзорен орган над земјоделските задружни организации на своето подрачје може решението од управниот одбор на селанската работна задруга да го потврди или поништи ако најде дека е тоа противно на законот и на другите прописи.

3) Членот на селанската работна задруга има право против решението од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, донесено во смисла на претходната точка, да подаде жалба до советот за селско стопанство и шумарство на Владата на народната република, кој што за вложената жалба донесува конечна одлука за истапувањето од членството во селанската работна задруга. Жалбата се подава во срок од 15 дена по приемот на решението од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

4) Кога ќе стане правносилно решението од задружните органи односно од органите на државната управа со кое што се одобрува дека членот на селанската работна задруга може да истапи од неа, задругарот, на кој што му е одобрено истапувањето од задругата има право да се обрне со тужба до надлежниот суд тој да пресуди за прашањето за враќањето на земјата, доколку бившиот задругар не би бил задоволен со решението од управниот одбор на селанската работна задруга за тоа која земја ќе му се даде на име враќање на земјата внесена во задругата при стапувањето во неа или ако не би му се вратила земја воопшто.

5) Согласно на постапката пропишана во точ. 1—3 се решава и прашањето за членството во сите случаи кога тоа прашање го поставуваат поодделни задругари. Управниот одбор расправа и донесува решение на сите прашања за тоа дали некое лице е задругар или не.

6) Ова напатствие влегува во сила веднаш и се однесува до сите, нерасправени прашања за истапувањето од селанската работна задруга односно за членството во неа.

Бр. 596

23 јуни 1951 година

Белград

Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство.

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

317.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 10.48 и 90.48), пропишувам

## НАПАТСТВИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА КОНСИГНАЦИОНИТЕ СКЛАДИШТА НА СТРАНСКИТЕ СТОКИ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Консигнациони складишта на странските стоки во Федеративна Народна Република Југославија можат да држат државните и задружните претпријатија, општествените организации, трговските застапништва, и трговско-техничките претставништва на странските фирми во Федеративна Народна Република Југославија.

Држателот на консигнационо складиште претходно ќе склучи со странската фирма договор за консигнационото складиште и ќе го поднесе на одобрение до Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ. Со одобрението на овој договор од страна на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ се дава и согласност за држање на консигнационо складиште.

2. По одобрувањето на договорот односно по добивањето на согласноста од Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ за држање консигнационо складиште, држателот на консигнационото складиште ќе се обврне до Управата за царини на Министерството на финансите на ФНРЈ да му го определи таа местото каде што ќе може да отвори консигнационо складиште и други услови во смисла на прописите што постојат за држање царински складишта.

3. Држателот на консигнационото складиште е должен да го отвори складиштето во оние места каде што го бараат тоа интересите на потрошувачите, било самиот тој или преку други комерцијални организации што постојат.

4. Продажбата на стоките од консигнационото складиште како и пресметувањето на девизната противвредност ќе се вршат на следен начин:

а) за потрошувачите-сопственици на девизни средства на сметки кај Народната банка на ФНРЈ, на тој начин што ќе се наплатува фактурната девизна вредност на купените стоки на терет на сметката на потрошувачите, а во корист на сметката на држателот на консигнационото складиште;

б) за потрошувачите чии што увозни потреби се обезбедуваат од Централниот девизен фонд, одобрение за плаќањето дава Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

5. При изземањето на стоките од складиштето, држателот на складиштето ќе го врши нивното фактурисање на потрошувачите, како по девизните така и по внатрешните цени. Девизниот износ на фактурата потрошувачот го покрива на начинот изложен во точ. 4.

6. Плаќањето на стоките изземен од консигнационото складиште ќе го врши држателот на консигнационото складиште од расположивите средства на својата сметка кај Народната банка на ФНРЈ.

Држателот на консигнационото складиште ќе се обврнува до Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ за увозни одобренија во оние срокови, како го предвидува тоа договорот склучен помеѓу држателот на консигнационото складиште и странскиот лиферант.

7. Потрошувачите можат да купуваат материјал за сите консигнациони складишта на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

8. За да ги покријат своите режиски трошоци консигнационите складишта ќе ја формираат продажната цена на своите артикли на начинот како е предвидено тоа за увозните стоки.



9. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 16561

7 јуни 1951 година

Белград

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,  
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

### 318.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за поседувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51) и чл. 12 од Уредбата за платите на персоналот запослен во трговијата на мало („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) издавам

## НАРЕДБА

### ЗА ЗАБРАНА НА НЕОВЛАСТЕНОТО РАБОТЕЊЕ НА НАБАВУВАЧИТЕ И НАКУПУВАЧИТЕ

1. За набавка на индустриски производи државните претпријатија можат да ги користат само набавувачите што се нивни службеници (набавувачи во работен однос).

Исто така, државните претпријатија за набавка на селско-стопанските производи помеѓу претпријатијата можат да се користат само со набавувачите што се во работен однос. Овие набавувачи можат исто така да купуваат селско-стопански производи непосредно од производителите на подрачјето на целата држава.

Државните претпријатија можат за набавувачи да земаат само лица што живеат (имаат постојан бораок) во местото каде што се наоѓа седиштето на претпријатието.

2. По исклучение од одредбата на точ. 1 од оваа наредба, за купување селско-стопански производи непосредно од производителите можат државните претпријатија да користат накупувачи кои не се службеници на претпријатието, туку работат за сметка на претпријатието врз основа на склучен договор (набавувачи во договорен однос).

Накупувачи не можат да купуваат индустриски производи, ниту селско-стопански производи од други претпријатија.

Накупувачот може да биде во договорен однос само со едно претпријатие и може да набавува селско-стопански производи само за тоа претпријатие. Накупувач можат да земаат на работа и работните ограници на претпријатијата: филијалите и откупните станици.

Накупувачите можат да купуваат селско-стопански производи само на територија на која што претпријатието односно работниот огранок има свое работно седиште.

За накупувачи можат да се земат само лицата што живеат (имаат постојан бораок) во седиштето на претпријатието односно на работниот огранок.

Накупувачите мораат задолжително да се регистрираат кај поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор на чие што подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието (работниот огранок).

Накупувачите мораат да имаат набавувачка потврда (легитимација), која им ја издава претпријатието, а ја заверува поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор при регистрацијата. Без оваа потврда накупувачите не можат да набавуваат стоки.

3. Им се забранува на државните претпријатија за набавка на стоки да се користат со посредување на лица што не се нивни набавувачи или накупувачи во

смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба, како и да се користат со услуги од лица што вршат за своја сметка неовластено посредување во прометот со стоки.

4. На набавувачите и накупувачите од точ. 1 и 2 на оваа наредба им се забранува да вршат трговија за сопствена сметка и стоките набавени за претпријатието за чија сметка работат да ги продаваат или на други начин да ги отстапуваат другему.

5. За повреда на прописите од оваа наредба нарочно ќе одговараат:

а) набавувачите и накупувачите што вршат неовластено посредување во прометот со стоки во смисла на точ. 1 и 2 на оваа наредба;

б) директорот и одговорниот службеник на претпријатието што ќе земе на работа набавувачи и накупувачи противно на прописите на оваа наредба или се користат со набавувачи и накупувачи на начинот забранет со оваа наредба;

в) директорот и одговорниот службеник на претпријатието што ќе стапи во работна врска или ќе склучи работа со набавувач или накупувач кој што не е овластен во смисла на прописите од оваа наредба за таква работа;

г) лицето што врши неовластено посредување во прометот со стоки, како и директорот и одговорниот службеник на претпријатието кое стапува во работни односи со такво лице.

6. Доколку повредата на прописите на оваа наредба не претставува кривично дело, одговорното лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 20.000 динари.

Административно-казнената постапка се води и казните се изрекуваат по прописите од Основниот закон за прекршоците.

Против лицата што ќе ги повредат прописите од оваа наредба сите државни органи, а нарочито органите на трговинската инспекција, должни се веднаш да поднесат пријава до органот што е надлежен за колењето на административно-казнената односно кривичната постапка.

7. Прописите од оваа наредба ќе се применуваат во сето и на набавувачите и накупувачите што работат за сметка на задругите, задружните организации, општествените организации и на нивните претпријатија.

8. сите набавувачи, накупувачи и претставници (застапници) кои што по прописите од оваа наредба немаат право на натамошното работење, должни се во рок од 7 дена по влегувањето во сила на оваа наредба да му се пријават на поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор, на чие што подрачје живеат и на оваа да му ја вратат потврдата за извршеното пријавување, издадена во смисла на Наредбата за задолжително пријавување на трговските претставништва и претставници бр. 12940 од 2 јуни 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/49).

Во смисла на прописите од оваа наредба ќе престанаат исто така со работењето трговските претставништва (застапништва) на претпријатијата, на задругите, на установите и на државните органи, што вршат набавка и продажба на стоки, доколку не ќе добијат дозвола за работа од директорот на главната управа за трговија и снабдување на народната република на чие што подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

9. Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 9078

30 јуни 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

319.

Врз основа на чл. 11 и 13 од Уредбата за присобирање и промет на отпадоци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51), во врска со Напатствието за спроведување Уредбата за присобирање и промет на отпадоци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/51), издавам

### НАРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОБИРАЊЕТО, ЗА РАСПОДЕЛБАТА И УПОТРЕБАТА НА СТАРОТО ЖЕЛЕЗО

1) Со цел да и се обезбедат на металургијата до-статочни количини старо железо, снот промет со старо железо се става под надзор на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ ќе определи годишни квоти за присобирање и испорачка на старо железо за претпријатијата од металопреработувачката индустрија и за установите при кои што во текот на преработката на челик или поради расходување материјали ќе настанат поголеми количини старо железо. Списокот на овие претпријатија односно установи ќе се определи одделно. Списокот и квотите за испорачки за II полугодните 1951 година ќе го изработи Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ во срок од 15 дена од донесувањето на оваа наредба, во смисла на точ. 6 од Напатствието за спроведување Уредбата за присобирање и промет на отпадоци.

Сите други претпријатија и установи што не ќе бидат опфатени со списокот од претходниот став, должни се да им го предаваат старото железо на надлежните претпријатија за присобирање и промет на отпадоци.

Металопреработувачките индустриски претпријатија и поголемите занаетиски работилници што не ќе бидат опфатени со споменатиот список, а при кои настануваат отпадоци во вид на старо железо во текот на производството, должни се да склучат со претпријатијата за присобирање и промет на отпадоци годишни договори за испорачка на старото железо.

Претпријатијата за присобирање и промет на отпадоци, осем тоа, ќе го присобираат и сето старо железо од приватните лица, занаетиските претпријатија, како и напуштени делови од конструкции, транспортни средства и средства за производство.

2) Сето старо железо кое настанува при производството кај претпријатијата, како и она што ќе го присобираат претпријатијата за присобирање отпадоци, може да се употребува само за производство на сурово железо, челик, челичен лив, сив и темпер лив.

Заедниците на претпријатијата за промет со отпадоци ќе водат во смисла на точ. 5 од Напатствието за спроведување Уредбата за присобирање и промет на отпадоци, сметка за тоа да не се употребува старото железо за други цели, и ако се крши овој пропис ќе го известуваат за тоа Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

По исклучение, старото железо може да се употреби за други цели, доколку претставува готов резервен дел или може да замени ново железо како суровина за преработка (на пример: отпадоци од лим што можат да заменат нов лим). Таквото старо железо претпријатијата за промет со отпадоци можат да го заменуваат за отпадоци што служат само за претопување, односно можат да го продаваат по слободно формираните цени во смисла на точ. 8 од Напатствието за спроведување Уредбата за присобирање и промет на отпадоци.

3) Со сите количини старо железо присобрани кај претпријатијата за промет на отпадоци и со сето старо железо кај претпријатијата и установите што се задолжени со квоти за испорачка на старо железо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа наредба располагаат исклучиво железарите што склучиле договори со нив.

Железарите ќе склучуваат годишни договори за набавка на старо железо со заедниците на претпријатијата за присобирање на отпадоци без план, а со претпријатијата што се задолжени со квотите на испорачка на старо железо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа наредба ќе склучуваат договори врз основа на планот.

Врз основа на така склучени договори железарите ќе им даваат на заедниците на претпријатијата за промет со отпадоци и на претпријатијата и на установите од точ. 1 ст. 2 на оваа наредба месечни диспозиции за отпремање на старото железо.

4) Претпријатијата за промет со отпадоци можат да располагаат со присобраното старо железо само по диспозициите од железарите, добивени преку заедницата во смисла на претходниот став. Ако овие претпријатија ќе присобираат поголеми количини старо железо одошто се договорени, мораат со железарите, преку заедниците, да склучат дополнителни договори за испорачка на тие количини.

На потрошувачите на кои што не им е дозволено да го употребуваат старото железо со годишните квоти од страна на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, претпријатијата за присобирање на отпадоци можат да им испорачуваат старо железо само ако пристапат на тоа железарите.

5) Поради стимулирање на присобирањето на старото железо од приватниците железарите можат да им стават на претпријатијата за присобирање на отпадоци на располагање терца материјал, што ќе го продаваат тие по цените определени од управата за цени, со замена за старо железо кое може да се употреби, само за претопување. Оваа замена ќе се врши во смисла на точ. 8 од Напатствието за спроведување Уредбата за присобирање и промет на отпадоци, а во сразмер 1:5.

6) Цените по кои што ќе го продаваат старото железо претпријатијата за присобирање на отпадоци ќе се определат со договорот за испорачката, а во рамките на цените определени со Решението за продажните цени на отпадоците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51).

7) На претпријатијата и установите на кои што ќе им биде определена годишна квота за испорачка на старо железо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа наредба, им припаѓа премија од 50 динари за една тона испорачено старо железо, во смисла на Решението на Министерството на финансите на ФНРЈ бр. 1599 од 2 јуни 1951 година.

8) Претпријатијата и установите од претходната точка можат отпремањето на присобраните количини старо железо да им го отстапат на претпријатијата за промет на отпадоци како на транспортери, со тоа да важи пониската единствена цена и за тие количини старо железо, а така отпремените количини се пресметуваат во планот на претпријатието, кое што е сопственик на старото железо.

9) На претпријатијата и на установите што се задолжени со годишни квоти за испорачка на старо железо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа наредба, а кои што не ги извршуваат плановите на отпремањето на старото железо. Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ може со посебно решение да им го запре отпремањето на ваљените материјали што треба да им ги испорачат железарите спрема договорите.

10) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 4930

19 јуни 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за енергетика  
и екстрактивна индустрија  
Светозар Вукмановиќ, с. р.



## ОД ВРХОВНИОТ СУД НА ФНРЈ

Врховниот суд на Федеративна Народна Република Југославија на својата општа седница одржана на 13 јуни 1951 година, го разгледа прашањето дали се судовите надлежни во парнична или, вонпарнична постапка да одлучуваат за тоа дали некое лице станало полноважно член на селанска работна задруга, и врз основа на чл. 62 од Законот за устројството на народните судови пропиша

### НАПАТСТВИЕ

ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОТ ПО ПРАШАЊЕТО КОГА СТАНУВА ИЛИ ПРЕСТАНУВА ЧЛЕНСТВОТО ВО СЕЛАНСКА РАБОТНА ЗАДРУГА

Судовите не се надлежни да решаваат во парнична или вонпарнична постапка за тоа дали некое лице е член на селанска работна задруга, т. е. дали некое лице полноважно стапило во задруга како нејзин член и дали престанало да биде член во селанска работна задруга.

Судот е должен поради ненадлежноста да ја одбие тужбата со која се бара судот да одлучи за прашањето кога станува или престанува членството во селанска работна задруга.

Кога тужителот своето граѓанско-правно барање, за кое што е надлежен судот, го заснива на тврдење дека некое лице не стапило во задруга полноважно или членството на задругарот да му престанало, судот е должен претходно да утврди дали во законитата постапка по Основниот закон за земјоделските задруги е решено за постоењето односно за престанојот на членството. Ако таква одлука не постои тужбата мора да се одбие.

Су. бр. 303

13 јуни 1951 година

Белград

Претседател на Врховниот суд на ФНРЈ,  
Витомир Петровиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 11 од 21 мај 1951 година објавува:  
Правилник за учителскиот дипломски испит;  
Решение за определување патишта од II ред на територијата на Народна Република Црна Гора.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службен лист на Народна Република Хрватска во броевите 31 од 23 мај 1951 година и 32 од 28 мај 1951 година немаат службен дел.

### УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 18 од 22 мај 1951 година објавува:

Уредба за укинување задолжителниот откуп на месо, слаби свинји, млеко, компир, грав и сено.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 16 од 23 мај 1951 година нема службен дел.

Во бројот 17 од 28 мај 1951 година објавува:

Указ за свикнување Народното собрание на Народна Република Македонија во II вонредно заседание;  
Решение за определување места во кои што ќе бидат основани испитни комисији за полагање испити за занетчиски мајстор.

НА 1 АВГУСТ КЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ НА СИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ШТО НЕ КЕ ПОЛОЖАТ ДОПЛАТА НА ПРЕТПЛАТА

„Службен лист на ФНРЈ“ во неколку броеви објави дека претплатата до крај на 1951 година е наголемена за 250 динари. Во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 26/51 испратени се чековни уплатници за да се уплати таа разлика за секој примерок до 15 јули оваа година.

Како Администрацијата прими од извесни претплатници извештај дека разликата ќе можат да ја уплатат до крај на јули, тоа-срокот за полагање на разликата е продолжен до 1 август оваа година.

На претплатниците им се обрнува внимание да ја уплатат разликата до 1 август оваа година зошто со тој ден ќе им се запре испраќањето на листот без разлика на сите претплатници што дотогаш не ќе ја уплатат должната претплата.

### СОДРЖАЈ:

|                                                                                                                                                                                 | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 311. Наредба за откупните државни цени на белите жита во економската 1951/52 година                                                                                             | 421    |
| 312. Наредба за откупните државни цени на пченката во економската 1951/52 година                                                                                                | 421    |
| 313. Наредба за откупната државна цена на свинска маст                                                                                                                          | 422    |
| 314. Правилник за индустриските бонови и за откупните бонови што се уводат наместо досегашните индустриски потрошувачки карти и боновите на трговијата по сврзаните цени        | 422    |
| 315. Напатствие за формирање цените по кои што државните препријатија ќе ги продаваат селско-стопанските производи наменети за широка потрошувачка во слободната продажба       | 424    |
| 316. Напатствие за постапката и надлежноста за решавање за истапување од членството во селанска работна задруга и за враќањето на земјата внесена во селанската работна задруга | 424    |
| 317. Напатствие за оснивањето и работењето на консигнационите складишта на странските стоки во Федеративна Народна Република Југославија                                        | 425    |
| 318. Наредба за забрана на неовластеното работење на набавувачите и накупувачите                                                                                                | 426    |
| 319. Наредба за начинот на присобирањето, за распределбата и употребата на старото железце                                                                                      | 427    |
| Напатствие за решавање спорот по прашањето кога станува или престанува членството во селанска работна задруга                                                                   | 428    |

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград